

# MADE IN USA



Пишува:  
Александар КЕЛТАНОСКИ

Охрабрен со релативно успешниот настап на првиот модел Sebring, Chrysler неодамна ги прикажа првите фотографии на наследникот на оваа популарна лимузина. Исто како и неговиот претходник, така и новиот модел првенствено е осмислен спо-

ред вкусот на европскиот пазар. За тоа сведочат димензиите, техничките карактеристики на овој автомобил, додека само некои детали на вкупниот дизајн нагласуваат дека возилото е "Made in USA". Кај овој новитет тоа е уште поочигледно. Највпе-



чатливи се новите фарови, кои се со вистински европски манир, со три пати поголема димензија додека, пак, препознатливата Chrysler-ова маска и необичните украсни прекршувања на хау-

бата потсетуваат на американска дизајнерска школа. Деталите за техничките податоци моментно не се познати, а почетокот на продажбата е најавен за 2007 година.

## AUDI A1

Најмалиот и најевтиниот модел од понудата на Audi е замислен како еднаков конкурент на популарниот Mini. Меѓутоа, судејќи според најавите, новиот A1 веројатно ќе го чекаме до 2009 година. Германскиот "Auto Motor und Sport" ја објави новата верзија, која доаѓа од Audi под името Audi A1. Наводно Audi A1 ќе чини од 16.000 до 18.000 евра, а таквата цена би требало да го направи поконкурентен од неговиот



ривал, популарниот Mini. Поради ограничениот буџет и што поконкурентната цена, Audi A1 нема да има кватро изведба (погон на четири тркала). Него ќе го придвижува познатиот FSI бензински, но и TDI мотор. Нешто подоцна би требало да се појави и моќната TSI изведба. Се шушка и за "отворена" верзија, но сè уште не е одлучено дали тоа ќе биде роадстер со две седишта или кабриолет со 2+2 концепт. Премиерата е најавена за 2009 година, во традиционалниот Салон во Франкфурт.

## JAGUAR XKR

Jaguar го открива новиот XKR. Тоа е јагуарот кој се очекуваше откако прв пат беше промовирана XK серијата. Новиот Jaguar XKR поседува мотор од 420 кс, 4.2 литарски V8 мотор. Без да го повозите кај вас се јавува желба да имате еден ваков свер кога го слушате како развива 100км/ч за 4,9 секунди, а брзината му е лимитирана на 250 км/ч. Со доволно моќ, новиот Jaguar XKR со шестстепен автоматски менувач, исто така, е и значително побрз од својот претходник. Исто така, во поглед на тежината новиот Jaguar XKR е и значително полесен од претходниот модел. Купе верзијата е полесна за 70 килограми, додека кабриолет верзијата е околу 100 килограми полесна од претходникот. Ши-



роката употреба на алуминиумот е одговорна за слабеењето на новиот Jaguar XKR. За да се разликува од својот сестрински модел XK, R моделот има пократка решетка и преден спојлер, спуштен преден капак, страничните отвори за вентилација завршно се алуминиумски обработени и фелните се во големи од 19 или од 20 инчи во зависност од желбата. Jaguar XKR веќе е излезен во продажба и цената на чинење е 67.495 фунти.



## ФЛЕШ ВЕСТИ

### ТОУТОА ИМА ПРОБЛЕМИ СО КВАЛИТЕТОТ

Околу еден милион возила на Toyota низ светот се повикани на сервис поради проблемите со управувањето. Кај моделите Corolla, Avensis и Prius може прерано да се изедат запчаниците во управувачкото вретено и како последица на тоа да се случи управувањето да откаже, а дефектот се најавува со тропане во управувачкиот столб. Најпроблематични се примероците на Corolla произведени во периодот меѓу јули 2003 и ноември 2005 година, Avensis од јануари 2003 до декември 2005 година и Prius со датум на производство од јули 2003 до ноември 2005 година. Според информациите, досега се познати 41 случај во Европа со ваков дефект, но не се регистрирани незгоди. Вкупно во светот се повикани 986.000 возила во сервис на проверка и замена на деловите на управувањето. Во Европа ваква мака ќе имаат сопствениците на 24.000 возила, во Јапонија 565.756, а во САД околу 170.000 примероци на Prius.

### ПАТУВАЧКА КУЌА

Поради високите цени на станите во големите градови, компанијата "Генерал Моторс" го создаде возилото GMC PAD, кое би требало да биде подготвено опремено и од повеќето модерни станови. Еве што сè, според GM, би требало да содржи:

#### СИГУРНОСТ

Секој GMC PAD ќе има сопствено сателитско следење. Доколку некој се обиде да го ограби, влезе непоканет преку прозорец или врата, се вклучуваат сите внатрешни светла и се испраќа повик до најблиската полициска станица.

#### ЗАБАВА

Внатре се наоѓа голем LCD телевизор, музичка линија и постојана конекција на Интернет.

#### БАЊА

Поголема отколку било која хотелска, наменета за вистинско уживање, а тука е и супер-луксузниот тоалет.